

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020

1.	Индекс				
2.	Студентска легитимација				
3.	Три фотографии: две со димензии 3,5 x 4,5 cm, една со димензии 2 x 3 cm				
4.	Образец А3 за запишување на семестар (дупли)				
5.	Договор за студирање на ФЕИТ (се добива на денот на упис)				
6.	Единечен лист (статистички) за запишување во 2019/2020 учебна година (ВОИ-20)				
7.	<u>Изјава за избор на странски јазик</u> (задолжително да се пополни предходно и да се приложи на денот на уписот)				
8.	<p>Потврда за уплатени 750,00 ден. за информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје со назнака: ИКСА на УКИМ - ФЕИТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жиро сметка: 160010368978818 • Депонент: НБРМ • Трезорска сметка: 100000000063095 • Повикување на број: 723012, програма 41 				
9.	<p>Потврда за уплатени 1400,00 ден. на жиро сметка на ФЕИТ со назнака за материјални трошоци во I семестар:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Трезорска сметка: 100000000063095 • Трезорска подсметка: 160010428678814 • Повикување на број 723012, програма 41 • Депонент: НБРМ • Со назнака: трошоци за упис <p>Напомена: Сумата претставува збир од следните обврски: 200,00 ден. - тетратки за испит; 150,00 ден. - обнова на книжен фонд; 100,00 ден. - солидарна одговорност за штети; 100,00 ден. - осигурување на студентите; 100,00 ден. - уверенија за редовност; 650,00 – материјали и опрема за лабораториски вежби; 100,00-информатор.</p>				
10.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ЗА СТУДЕНТИ ВО ДРЖАВНА КВОТА</th> <th>ЗА СТУДЕНТИ ВО КВОТА СО КОФИНАНСИРАЊЕ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Потврда за уплатени 6.150,00 ден*. (прва рата од 200 евра) на жиро сметка на ФЕИТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Трезорска сметка: 100000000063095 • Трезорска подсметка: 160010428678814 • Повикување на број: 723012, програма 41 • Депонент: НБРМ • Со назнака: Партиципација за упис на ФЕИТ </td> <td> <p>Потврда за уплатени 12.300,00 ден*. (прва рата од 400 евра) на жиро сметка на ФЕИТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Трезорска сметка: 100000000063095 • Трезорска подсметка: 160010428678814 • Повикување на број: 723012, програма 41 • Депонент: НБРМ • Со назнака: Школарина за упис на ФЕИТ </td> </tr> </tbody> </table>	ЗА СТУДЕНТИ ВО ДРЖАВНА КВОТА	ЗА СТУДЕНТИ ВО КВОТА СО КОФИНАНСИРАЊЕ	<p>Потврда за уплатени 6.150,00 ден*. (прва рата од 200 евра) на жиро сметка на ФЕИТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Трезорска сметка: 100000000063095 • Трезорска подсметка: 160010428678814 • Повикување на број: 723012, програма 41 • Депонент: НБРМ • Со назнака: Партиципација за упис на ФЕИТ 	<p>Потврда за уплатени 12.300,00 ден*. (прва рата од 400 евра) на жиро сметка на ФЕИТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Трезорска сметка: 100000000063095 • Трезорска подсметка: 160010428678814 • Повикување на број: 723012, програма 41 • Депонент: НБРМ • Со назнака: Школарина за упис на ФЕИТ
ЗА СТУДЕНТИ ВО ДРЖАВНА КВОТА	ЗА СТУДЕНТИ ВО КВОТА СО КОФИНАНСИРАЊЕ				
<p>Потврда за уплатени 6.150,00 ден*. (прва рата од 200 евра) на жиро сметка на ФЕИТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Трезорска сметка: 100000000063095 • Трезорска подсметка: 160010428678814 • Повикување на број: 723012, програма 41 • Депонент: НБРМ • Со назнака: Партиципација за упис на ФЕИТ 	<p>Потврда за уплатени 12.300,00 ден*. (прва рата од 400 евра) на жиро сметка на ФЕИТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Трезорска сметка: 100000000063095 • Трезорска подсметка: 160010428678814 • Повикување на број: 723012, програма 41 • Депонент: НБРМ • Со назнака: Школарина за упис на ФЕИТ 				

НАПОМЕНА: Запишувањето на новите студенти ќе се врши на **11.9.2019** година во читалната на факултетот во период од **08:30 до 15:00** часот.